

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 126    Год. LXII

Петок, 1 декември 2006

Цена на овој број е 170 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2102. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата...	2	2116. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ – Скопје...	12
2103. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	8	2117. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата – Скопје.....	12
2104. Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	9	2118. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	12
2105. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	10	2119. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	12
2106. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги “Македонија“ – Скопје.....	10	2120. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	12
2107. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	10	2121. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	12
2108. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	10	2122. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	13
2109. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Тетово.....	11	2123. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	13
2110. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Тетово.....	11	2124. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	13
2111. Решение за именување заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	11	2125. Решение за именување директор на Финансиската полиција.....	13
2112. Решение за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	11	2126. Решение за именување директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	13
2113. Решение за разрешување од должноста капетан на Капетанијата на пристаништата.....	11		
2114. Решение за именување капетан на Капетанијата на пристаништата.....	11		
2115. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	11		

	Стр.		Стр.
2127. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	13	2134. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Затвор Тетово.....	14
2128. <b>Решение</b> за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	13	2135. <b>Решение</b> за именување директор на Затвор Тетово.....	14
2129. <b>Решение</b> за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	14	2136. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид..	15
2130. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идрово со Отворено одделение во Велес.....	14	2137. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Затвор Охрид.....	15
2131. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идрово со Отворено одделение во Велес.....	14	2138. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	15
2132. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	14	2139. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	15
2133. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	14	2140. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	15
		2141. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	16
		2142. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	16
		2143. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	16
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-32</b>

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2102.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2006 година.

Бр. 07-4371/1  
24 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

#### Член 1

Во Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” број 28/2002 и 46/2004), во членот 11 став (1) зборовите: “За изборна кампања” се заменуваат со зборовите: “Од донесувањето на одлуката за распишување на избори па сè до завршувањето на изборот за претседател на Република Македонија, за пратеници во Собранието на Република Македонија, како и за избор на градоначалник или членови на советот на општините и на градот Скопје”, а зборовите: “единиците на локалната самоуправа” се заменуваат со зборовите: “на општините и градот Скопје”.

Во ставот (2) зборовите: “Во текот на изборната кампања за избор на претседател на Републиката, за избор на пратеници, градоначалник или членови на совет на единица на локална самоуправа” се заменуваат со зборовите: “Од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија,

пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и на градот Скопје”.

Во ставот (3) зборовите: “Во текот на изборната кампања од ставот (2) на овој член” се заменуваат со зборовите: “Од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и на градот Скопје”, а по зборот “капитал” се додаваат зборовите: “ниту да се потпишуваат колективни договори”.

#### Член 2

Во насловот на членот 13 и во членот 13 став (1) зборовите: “средствата од нелегални избори” се заменуваат со зборовите: “противправни и анонимни извори на финансирање”.

Во ставот (2) зборовите: “средствата од нелегални извори” се заменуваат со зборовите: “противправни и анонимни извори на финансирање”.

#### Член 3

Во членот 14 ставови (2) и (3) зборовите: “и Државната изборна комисија” се бришат.

#### Член 4

Во членот 15 став (1) по зборовите: “Државната комисија” се додаваат зборовите: “може да”, а зборовите: “во периодот од една година од денот на” се заменуваат со зборот “по”, а по зборовите: “завршувањето на” се додаваат зборовите: “изборите за “.

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:

“За извршениот увид од ставот (1) на овој член Државната комисија во рок од 30 дена му доставува извештај на Собранието на Република Македонија. Извештајот се објавува во средствата за јавно информирање.”

## Член 5

Во членот 16 став (1) зборовите: “општествено значајна” се бришат.

## Член 6

Насловот на членот 18 се менува и гласи: “Ослободување од чување на класифицирани информации”.

Во членот 18 зборовите: “државна, воена или службена тајна” се заменуваат со зборовите: “класифицирани информации”, а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “согласно со закон”.

## Член 7

Во членот 26 став (1) по зборовите: “државните органи” се додаваат зборовите: “општините, градот Скопје”.

Ставот (2) се брише.

## Член 8

Во членот 30 по зборот “прима” се додава зборот “лични”.

## Член 9

Во членот 32 ставовите (2) и (3) се бришат.

Во ставот (4) кој станува став (2) зборовите: “одредбите од ставовите (1) до (3)” се заменуваат со зборовите: “одредбата од ставот (1)”.

## Член 10

Членот 33 се менува и гласи:

“(1) Избран или именуван функционер, одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал, при изборот или именувањето, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот или именувањето, пополнува анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот и депонира заверена изјава од нотар за откажување од заштита на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и странски банки, како и изјава за согласност за јавно објавување на податоците за имотната состојба од анкетниот лист.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член има обврска да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанувањето на функцијата.

(3) Лицето од ставот (1) на овој член кое во рок од 30 дена по престанокот на функцијата е избрано или именувано на иста или на друга функција е должно да ја извести Државната комисија за новиот избор или именување, а анкетниот лист од ставот (2) на овој член ќе се смета за анкетен лист доставен во рокот од ставот (1) на овој член.

(4) Лицето од ставот (1) на овој член, анкетните листови од ставовите (1) и (2) на овој член и изјавата од ставот (1) на овој член ги доставува до Државната комисија и Управата за јавни приходи.”

## Член 11

По членот 33 се додаваат два нови члена 33-а и 33-б, кои гласат:

## “Член 33-а

(1) Службено лице при вработувањето во државните органи, во општинската администрација и администрацијата на градот Скопје најдоцна во рок од 30 дена од денот на вработувањето пополнува анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност, побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член има обврска да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанувањето на вработувањето во органите од ставот (1) на овој член.

(3) За службеното лице од ставот (1) на овој член кое се вработува од еден во друг орган без објавување на јавен оглас, пополнетиот анкетен лист од ставот (2) на овој член ќе се смета за анкетен лист доставен во рокот од ставот (1) на овој член.

(4) Службеното лице од ставот (1) на овој член, анкетните листови од ставовите (1) и (2) на овој член ги доставува до органот во кој е вработено.

(5) Органот во кој службеното лице е вработено е должен анкетниот лист да го достави до Државната комисија по нејзино барање.

(6) Министерот за правда донесува акт за начинот на постапување со анкетните листови од овој член.

## Член 33-б

Содржината и формата на образецот на анкетниот лист ги пропишува Државната комисија.”

## Член 12

Во членот 34 став (1) по зборот “должно” се додаваат зборовите: “во рок од 30 дена”.

## Член 13

Називот пред членот 35 и членот 35 се менуваат и гласат:

“Јавност на анкетниот лист

## Член 35

(1) Податоците од анкетниот лист претставуваат информации од јавен карактер, освен податоците заштитени со закон.

(2) Податоците од анкетните листови, освен податоците заштитени со закон на лицата од членот 33 став (1) на овој закон, се објавуваат на веб страницата на Државната комисија.”

## Член 14

Во членот 36 став (1) по зборовите: “ако лицето” се додаваат зборовите: “не дало анкетен лист, или”.

## Член 15

Во членот 47 став (1) зборот “овој” се брише.

## Член 16

Членот 48 се менува и гласи:

“(1) Членовите на Државната комисија ги именува Собранието на Република Македонија со мандат од пет години, без право на повторно именување.

(2) Од редот на членовите именувани според ставот (1) на овој член, Државната комисија избира претседател со мандат од една година.”

## Член 17

По членот 48 се додаваат четири нови члена 48-а, 48-б, 48-в и 48-г, кои гласат:

## “Член 48-а

За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија и да има постојано место на живеење во Република Македонија и

- да има високо образование од областа на правото и економијата, да ужива углед во вршењето на функцијата и најмалку осум години работно искуство.

## Член 48-б

(1) Собранието на Република Македонија го објавува огласот за именување на членови на Државната комисија во “Службен весник на Република Македонија” и во дневниот печат.

(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

(3) При изборот на членовите на Државната комисија да се има предвид принципот за соодветна и правична застапеност.

(4) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието на Република Македонија.

#### Член 48-в

(1) Претседателот на Државната комисија пред истекот на неговиот мандат за претседател може да биде разрешен по негово барање.

(2) Доколку претседателот е разрешен согласно со ставот (1) на овој член, Државната комисија избира претседател за остатокот на мандатот на разрешениот претседател.

#### Член 48-г

(1) Членовите на Државната комисија имаат статус на именувани лица.

(2) Членовите на Државната комисија имаат право на месечен надоместок во висина од 2,5 просечни месечни него плати исплатени по работник на ниво на Република Македонија.”

#### Член 18

Членот 48-а кој станува член 48-д се менува и гласи:

#### “Член 48-д

(1) Собранието на Република Македонија го разрешува членот на Државната комисија пред истекот на мандатот по предлог на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, ако:

- сам го побара тоа;
- е осуден за кривично дело за кое му е изречена ефективна казна затвор во траење повеќе од шест месеца и

- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата.

(2) Исполнувањето на условите за разрешување од ставот (1) на овој член ги утврдува Државната комисија со мнозинство гласови од вкупниот број членови и поднесува иницијатива за разрешување на член на Државната комисија до Собранието на Република Македонија.”

#### Член 19

По членот 48-д се додава нов член 48-ѓ, кој гласи:

#### “Член 48-ѓ

Кога член на Државната комисија е разрешен согласно со одредбите од членот 48-д на овој закон, Собранието на Република Македонија објавува оглас за именување за член на Државната комисија со мандат во траење до истекот на мандатот на разрешениот член.”

#### Член 20

Во членот 48-в кој станува член 48-ж во ставовите (2) и (3) зборовите: “секретар”, односно “секретарот” се заменуваат со зборовите: “генерален секретар”, односно “генералниот секретар”.

#### Член 21

Во членот 49 став (1) алинеја 1 точката и запирката на крајот се бришат и се додаваат зборовите: “и Акционен план за нејзино остварување”.

Во алинејата 2 зборовите: “остварување на државната програма” се заменуваат со зборовите: “работа на Државната комисија”.

Во алинејата 5 зборовите: “казнено гонење” се бришат.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

“- покренува иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на избрани или именувани функционери, службени лица или одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.”.

Алинејата 6 која станува алинеја 7 се менува и гласи:

“- постапува во случаи на судир на јавниот и личниот интерес, определени со закон.”.

Во алинејата 7 која станува алинеја 8 зборовите: “службени лица” се бришат.

Во алинејата 13 која станува алинеја 14 зборот “овој” се брише.

Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 11, 12 и 13.

#### Член 22

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б, кои гласат:

#### “Член 50-а

(1) Членот на Државната комисија анкетниот лист и пријавата за промена на имотната состојба ги доставува до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија и до Управата за јавни приходи.

(2) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на роковите за доставување на анкетниот лист, изјавата и пријавата за промена на имотната состојба соодветно се однесуваат и за членот на Државната комисија.

(3) Барање за испитување на имотната состојба на член на Државната комисија согласно со членот 36 од овој закон до Управата за јавни приходи може да поднесе Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

#### Член 50-б

Во случај на сомневање за постоење на судир на интереси за член на Државната комисија се бара мислење од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.”

#### Член 23

Во членот 51 ставот (4) се менува и гласи:

“(4) За разгледување на одделни прашања Државната комисија може да побара мислење од стручни лица, или лицата да ги покани да учествуваат на седница на Комисијата.”

#### Член 24

Во членот 53 став (1) по зборот “податоци” се додаваат зборовите: “и известувања”.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Податоците и известувањата од ставот (1) на овој член Државната комисија може да ги побара и од надлежен орган или правно лице.”

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

“Ако Државната комисија ги побара податоците од ставот (1) на овој член од надлежен орган или правно лице, органот или правното лице е должно без одлагање задолжително да постапи и во рок од 15 дена да ги достави бараните податоци, а кога се работи за класифицирани информации, се постапува согласно со закон.”

#### Член 25

По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:

#### “Член 53-а

Во случај на непостапување согласно со членот 53 став (2) од овој закон, против одговорното лице во надлежниот орган, или одговорното лице во правното лице, Државната комисија може да покрене иницијатива за поведување постапка пред надлежен орган за утврдување на негова одговорност.”

#### Член 26

Во насловот на Главата VII зборот “КАЗНЕНИ” се заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.

#### Член 27

Во членот 60 став (1) зборовите: “Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.

Во ставот (2) зборовите: “Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.

Во ставот (4) зборот “неидентификувани” се заменува со зборовите: “противправни и од анонимни”.

#### Член 28

Во членот 61 став (1) зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”, а зборот “неидентификувани” се заменува со зборовите: “противправни и од анонимни”.

#### Член 29

Во членот 62 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.

#### Член 30

Во членот 63 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.

#### Член 31

Во членот 64 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.

#### Член 32

Во членот 65 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.

#### Член 33

Во членот 66 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.

#### Член 34

Во членот 67 став (1) зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”, а по зборовите: “одговорно лице” се додаваат зборовите: “во правното лице”.

Ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член ќе се изрече и на правното лице.”

#### Член 35

Во членот 68 став (1) зборовите: “правното лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 200.000 до 300.000 денари” се заменуваат со зборовите: “на правното лице ќе му се изрече глоба за прекршок во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност”.

#### Член 36

Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се објави огласот за именување на членови на Државната комисија согласно со овој закон.

#### Член 37

Постојните членови на Државната комисија продолжуваат да ја вршат функцијата на членови на Државна комисија до именувањето на нови членови на Државната комисија согласно со овој закон.

#### Член 38

Во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон Државната комисија ќе ја пропише содржината и формата на образецот на анкетниот лист.

Постојните анкетни листови продолжуваат да се применуваат до влегувањето во сила на прописот од членот 33-б на овој закон.

#### Член 39

Постојните анкетни листови поднесени до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се смета дека се поднесени согласно со овој закон.

#### Член 40

Во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон министерот за правда ќе го донесе прописот од членот 33-а став (6) на овој закон.

#### Член 41

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

### L I G J

## PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR PENGIMIN E KORRUPSIONIT

### Neni 1

Në Ligjin për pengimin e korrupsionit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 28/2002 dhe 46/2004), në nenin 11 paragrafi (1) fjalët: “Për fushatë zgjedhore” zëvendësohen me fjalët: “Nga marrja e vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, deri në mbarimin e zgjedhjes për kryetar të Republikës së Maqedonisë, për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, si dhe për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose të anëtarëve të këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit”, ndërsa fjalët: “njësitë e vetadministrimit lokal” zëvendësohen me fjalët: “të komunave dhe Qytetit të Shkupit”.

Në paragrafin (2) fjalët: “Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, për zgjedhjen e deputetëve, të kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit të njërive të vetadministrimit lokal” zëvendësohen me fjalët: “Nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në mbarimin e zgjedhjes së kryetarit të Republikës së Maqedonisë, të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në mbarimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose anëtarëve të Këshillit, respektivisht deri në konstituimin e Këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit”.

Në paragrafin (3) fjalët: “Gjatë fushatës zgjedhore nga paragrafi (2) i këtij neni” zëvendësohen me fjalët: “Nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në mbarimin e zgjedhjes së kryetarit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjes së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në mbarimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose anëtarëve të Këshillit, respektivisht deri në konstituimin e Këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit”, kurse pas fjalës “kapital” shtohen fjalët: “as të nënshkruhen kontrata kolektive”.

### Neni 2

Në titullin e nenit 13 dhe në nenin 13 paragrafi (1) fjalët: “mjetet nga burime jolegale” zëvendësohen me fjalët: “burime kundërligjore dhe anonime të financimit”.

Në paragrafin (2) fjalët: “mjetet nga burimet jolegale” zëvendësohen me fjalët: “burime kundërligjore dhe anonime të financimit”.

### Neni 3

Në nenin 14 paragrafët (2) dhe (3), fjalët: “dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve” shlyhen.

## Neni 4

Në nenin 15 paragrafi (1) pas fjalëve: “Komisioni Shtetëror” shtohen fjalët: “mund të”, ndërsa fjalët: “në periudhë prej një viti nga dita e” zëvendësohen me fjalën “pas”, ndërsa pas fjalëve: “mbarimit të” shtohen fjalët: “zgjedhjeve për”.

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).

Paragrafi (4), i cili bëhet paragraf (3) ndryshohet si vijon:

“Për inspektimin e kryer nga paragrafi (1) të këtij neni Komisioni Shtetëror në afat prej 30 ditësh i dorëzon raport Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Raporti shpallet në mjetet e informimit publik.”

## Neni 5

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: “me rëndësi shoqërore” shlyhen.

## Neni 6

Titulli i neni 18 ndryshohet si vijon: “Lirim nga ruajtja e informatave të klasifikuara”.

Në nenin 18 fjalët: “sekret shtetëror, ushtarak ose zyrtar” zëvendësohen me fjalët: “informata të klasifikuara”, ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “në pajtim me ligjin”.

## Neni 7

Në nenin 26 paragrafin (1) pas fjalëve: “organet shtetërore” shtohen fjalët: “komunat, Qyteti i Shkupit”.

Paragrafi (2) shlyhet.

## Neni 8

Në nenin 30, pas fjalës “pranon” shtohet fjala “personale”.

## Neni 9

Në nenin 32 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.

Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (2) fjalët: “dispozitat nga paragrafët (1) deri në (3)” zëvendësohen me fjalët: “dispozitën nga paragrafi (1)”.

## Neni 10

Neni 33 ndryshohet si vijon:

“(1) Funkcionari i zgjedhur ose i emëruar, personi përgjegjës në ndërmarrje publike, institucion publik ose personi tjetër juridik që disponon me kapital shtetëror, gjatë zgjedhjes ose emërimit, e më së voni në afat prej 30 ditësh prej ditës së zgjedhjes ose emërimit, plotëson fletë anketuese me regjistrimin detaj të pasurisë së patundshme, sendeve të tundshme me vlerë më të lartë, të letrave me vlerë dhe të kërkesave dhe borxheve, si dhe të pasurisë tjetër që është në pronësi të tij, ose në pronësi të familjes së tij, me shënim për bazën e fitimit të pasurisë së paraqitur, dhe deponon deklaratë të vërtetuar nga noteri për heqje dorë nga mbrojtja e fshehtësisë bankare në lidhje me të gjitha llogaritë në bankat e vendit dhe ato jashtë vendit, si dhe deklaratë për pëlqim për shpallje publike të të dhënave për gjendjen e pasurisë nga fleta anketuese.

(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar të plotësojë fletë në afat prej 30 ditësh pas pushimit të funksionit.

(3) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni, i cili në afat prej 30 ditësh pas pushimit të funksionit është zgjedhur ose emëruar në të njëjtin funksion ose në funksion tjetër, është i detyruar ta informojë Komisionin Shtetëror për zgjedhjen ose emërimin e ri, ndërsa lista anketuese nga paragrafi (2) i këtij neni do të konsiderohet si fletë anketuese e dorëzuar në afatin e paragrafit (1) të këtij neni.

(4) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni, listat anketuese nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe deklaratën nga paragrafi (1) të këtij neni i dorëzon në Komisionin Shtetëror dhe Drejtorinë e Hyrjeve Publike.”

## Neni 11

Pas nenit 33 shtohen dy nene të reja 33-a dhe 33-b, si vijojnë:

## “Neni 33-a

(1) Personi zyrtar gjatë punësimit në organet shtetërore, në administratën komunale dhe në administratën e Qytetit të Shkupit më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e punësimit plotëson fletë anketuese me regjistrimin detaj të pasurisë së patundshme, të pasurisë së tundshme me vlerë më të lartë, letrave me vlerë, të kërkesave dhe borxheve, si dhe të pasurisë tjetër që është në pronësi të tij, ose në pronësi të anëtarëve të familjes së tij, me shënim të bazës së fitimit të pasurisë së paraqitur.

(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni ka obligim të punësimit në organet e paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Për personin zyrtar nga paragrafi (1) i këtij neni, i cili punësohet nga njëri organ në organin tjetër pa shpallje publike, lista e plotësuar anketuese nga paragrafi (2) i këtij neni do të konsiderohet si fletë anketuese e dorëzuar në afatin e paragrafit (1) të këtij neni.

(4) Personi zyrtar nga paragrafi (1) i këtij neni, listat anketuese nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni i dorëzon në organin ku është i punësuar.

(5) Organi në të cilin personi zyrtar është i punësuar është i detyruar që fletën anketuese t’ia dorëzojë Komisionit Shtetëror me kërkesë të tij.

(6) Ministri i Drejtësisë nxjerr akt për mënyrën e veprimit me fletët anketuese nga ky nen.

## Neni 33-b

Përmbajtjen dhe formën e formularit të fletës anketuese e përcakton Komisioni Shtetëror.”

## Neni 12

Në nenin 34 paragrafi (1) pas fjalës “i detyruar” shtohen fjalët: “në afat prej 30 ditësh”.

## Neni 13

Titulli para nenit 35 dhe neni 35 ndryshojnë si vijojnë: “Transparenca e fletës anketuese

## Neni 35

(1) Të dhënat në fletën anketuese paraqesin informata të karakterit publik, përveç të dhënave të mbrojtura me ligj.

(2) Të dhënat në fletët anketuese, përveç të dhënave të mbrojtura me ligj të personave nga neni 33 paragrafi (1) i këtij ligji, shpallen në veb faqen e Komisionit Shtetëror.”

## Neni 14

Në nenin 36 paragrafi (1) pas fjalëve: “nëse personi” shtohen fjalët: “nuk ka dhënë fletë anketuese, ose”.

## Neni 15

Në nenin 47 paragrafi (1) fjala “ky” shlyhet.

## Neni 16

Neni 48 ndryshon si vijon:

“(1) Anëtarët e Komisionit Shtetëror i emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me mandat prej pesë vjetësh, pa të drejtë për riemërim.

(2) Nga radhët e anëtarëve të emëruar sipas paragrafit (1) të këtij neni, Komisioni Shtetëror zgjedh kryetarin me mandat për një vit.”

## Neni 17

Pas nenit 48 shtohen katër nene të reja 48-a, 48-b, 48-v dhe 48-g si vijojnë:

## “Neni 48-a

Për anëtarë të Komisionit Shtetëror mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet si vijon:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe të ketë vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë, dhe
- të ketë arsimim sipëror nga lëmi i drejtësisë dhe ekonomisë, të gëzojë autoritet në kryerjen e funksionit dhe së paku tetë vjet përvojë pune.

## Neni 48-b

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e publikon shpalljen për emërimin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në shtypin ditor.

(2) Shpallja nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat 15 ditë, nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

(3) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror duhet të kihet parasysh parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.

(4) Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përgatit propozim-listë nga kandidatët e propozuar dhe ia paraqet Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

#### Neni 48-v

(1) Kryetari i Komisionit Shtetëror para skadimit të mandatit të tij si kryetar, mund të shkarkohet me kërkesën e tij.

(2) Në qoftë se kryetari është shkarkuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, Komisioni Shtetëror zgjedh kryetar për mandatin e ngelur të kryetarit të shkarkuar.

#### Neni 48-g

(1) Anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë statusin e personave të emëruar.

(2) Anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë të drejtë për kompensim mujor në lartësinë e 2,5 rrogave mesatare mujore neto të paguara për një punëtor në nivelin e Republikës së Maqedonisë.”

#### Neni 18

Neni 48-a i cili bëhet neni 48-d, ndryshohet si vijon:

#### “Neni 48-d

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shkarkon anëtarin e Komisionit Shtetëror para skadimit të mandatit me propozimin e Komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve, nëse:

- këtë e kërkon vetë;
- është dënuar për vepër penale për të cilën i është kumtuar dënim efektiv me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj; dhe
- përgjithmonë e humb aftësinë për kryerjen e funksionit.

(2) Plotësimin e kushteve për shkarkim nga paragrafi (1) të këtij neni e përcakton Komisioni Shtetëror me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i paraqet iniciativë për shkarkimin e anëtarit të Komisionit Shtetëror.”

#### Neni 19

Pas nenit 48-d shtohet neni i ri 48-gj, si vijon:

#### “Neni 48-gj

Kur anëtari i Komisionit Shtetëror është shkarkuar në pajtim me dispozitat e nenit 48-d nga ky lig, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë boton shpallje për emërimin e anëtarit të Komisionit Shtetëror me mandat në kohëzgjatje deri në skadimin e mandatit të anëtarit të shkarkuar.”

#### Neni 20

Në nenin 48-v, i cili bëhet neni 48-zh në paragrafët (2) dhe (3) fjalët: “sekretar”, përkatësisht “sekretari” zëvendësohen me fjalët: “sekretar i përgjithshëm”, përkatësisht “sekretari i përgjithshëm”.

#### Neni 21

Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 1 pika dhe presja në fund fshihen dhe shtohen fjalët: “dhe Plan aksionar për realizimin e saj”.

Në alinenë 2 fjalët: “zbatim i programit shtetëror” zëvendësohen me fjalët: “punë e Komisionit Shtetëror”.

Në alinenë 5 fjalët: “ndjekje ndëshkuese” fshihen.

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

“- ngre iniciativë për fillimin e procedurës për ndjekje ndëshkuese të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, nëpunësve ose personave përgjegjës në ndërmarrjet publike, institucionet publike dhe personave tjerë juridikë që disponojnë kapital shtetëror;”.

Alineja 6, e cila bëhet aline 7 ndryshohet si vijon:

“- vepron në rastet e konfliktit të interesit publik dhe personal, të përcaktuara me ligj;”.

Në alinenë 7, e cila bëhet aline 8 fjalët: “persona zyrtarë”, fshihen.

Në alinenë 13, e cila bëhet aline 14 fjala “ky” fshihet.

Alinetë 8, 9, 10, 11 dhe 12 bëhen aline 9, 10, 11, 12 dhe 13.

#### Neni 22

Pas nenit 50 shtohen dy nene të reja 50-a dhe 50-b, si vijon:

#### “Neni 50-a

(1) Anëtari i Komisionit Shtetëror, fletën anketuese dhe fletëparaqitjen për ndryshimin e gjendjes pronësore ia paraqet Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Drejtorisë së të Hyrave Publike.

(2) Dispozitat e këtij neni, të cilat u dedikohen afateve për paraqitjen e fletën anketuese, raportit dhe fletëparaqitjes për ndryshimin e gjendjes pronësore në mënyrë përkatëse i dedikohet edhe anëtarit të Komisionit Shtetëror.

(3) Kërkesa për kontrollimin e gjendjes pronësore të anëtarit të Komisionit Shtetëror në pajtim me nenin 36 nga ky ligj Drejtorisë së të Hyrave Publike mund t’i paraqesë Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

#### Neni 50-b

Në rast dyshimi për ekzistimin e konflikteve të interesave për anëtar të Komisionit Shtetëror, kërkohet mendim nga Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.”

#### Neni 23

Në neni 51 paragrafin (4) ndryshon si vijon:

“(4) Për shqyrtimin e çështjeve të caktuara Komisioni Shtetëror mund të kërkojë mendim nga persona profesionalë, ose personat t’i ftojë të marrin pjesë në mbledhjen e Komisionit.”

#### Neni 24

Në nenin 53 paragrafi (1) pas fjalës “të dhëna” shtohen fjalët: “dhe njoftime”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Të dhënat dhe njoftimet nga paragrafi (1) të këtij neni Komisioni Shtetëror mund t’i kërkojë dhe nga organi kompetent ose personi juridik.”

Në paragrafin (2), i cili bëhet paragraf (3) ndryshon si vijon:

“Nëse Komisioni Shtetëror i kërkon të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni prej organit kompetent ose personit juridik, organi ose personi juridik është i obliguar që pa shtyrje detyrimisht të veprojë dhe në afat prej 15 ditësh t’i paraqesë të dhënat e kërkuara, por kur është fjala për informatat e klasifikuara, veprohet në pajtim me ligjin.”

#### Neni 25

Pas nenit 53 shtohet neni i ri 53 -a, si vijon:

#### “Neni 53-a

Në rast të mosveprimit në pajtim me nenin 53 paragrafi (2) të këtij ligji, kundër personit përgjegjës në organin kompetent, ose personit përgjegjës në personin juridik, Komisioni Shtetëror mund të marrë iniciativë për ngritjen e procedurës para organit kompetent për përcaktimin e përgjegjësinë e tij.”

#### Neni 26

Në titulli e Kreut VII fjala “NDËSHKUESE” zëvendësohen me fjalën “PËR KUNDËRVAJTJE”.

#### Neni 27

Në nenin 60 paragrafi (1) fjalët: “Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.

Нë параграфи (2) фјалët: “Me дëним me para prej 30 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 1000 deri 2000 euro me kundërvlerë në денарë për kundërvajtje do t'i kumtohet”.

Нë параграфин (4) фјала “тë паидентификар” zëvendësohet me фјалët: “kundërligjor dhe prej anonimësh”.

#### Neni 28

Нë ненин 61 параграфи (1) фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro, me kundërvlerë në денарë për kundërvajtje do t'i kumtohet”, ndërsa фјала “тë паидентификар” zëvendësohet me фјалët: “kundërligjor dhe prej anonimësh”.

#### Neni 29

Нë ненин 62 фјалët “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro me kundërvlerë në денарë për kundërvajtje do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

#### Neni 30

Нë ненин 63 фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro me kundërvlerë në денарë për kundërvajtje do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

#### Neni 31

Нë ненин 64 фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro, me kundërvlerë në денарë do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

#### Neni 32

Нë ненин 65 фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro, me kundërvlerë në денарë do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

#### Neni 33

Нë ненин 66 фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro, me kundërvlerë në денарë do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

#### Neni 34

Нë ненин 67 параграфи (1) фјалët: “Me дëним me para prej 20 000 deri 50 000 денарë do të дëноhet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалët: “Gjobë në shumë prej 1000 deri 2000 euro, me kundërvlerë në денарë do t'i kumtohet për kundërvajtje”, ndërsa pas фјалëve: “person përgjegjës” shtohen фјалët: “në personin juridik”.

Параграфи (2) ndryshon si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në денарë për kundërvajtje nga параграфи (1) të кëtij нени do t'i kumtohet edhe personit juridik.”

#### Neni 35

Нë ненин 68 параграфи (1) фјалët: “personi juridik do të дëноhet për kundërvajtje me дëним me para prej 200 000 deri 300 000 денарë” zëvendësohen me фјалët: “personit juridik do t'i kumtohet gjobë për kundërvajtje në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në денарë”.

#### Neni 36

Нë афат prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të кëtij ligji, do të botohet shpallja për emërimin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror në pajtim me кëtë ligj.

#### Neni 37

Анëтарët ekzistues të Komisionit Shtetëror vazhdojnë та kryejnë funksionin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror deri në emërimin e anëtarëve të rinj të Komisionit shtetëror në pajtim me кëtë ligj.

#### Neni 38

Нë афат prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të кëtij ligji Komisioni Shtetëror do та përcaktojë përmbajtjen dhe formën e formularit të fletës anketuese.

Fletët anketuese ekzistuese vazhdojnë të zbatohen deri në hyrjen në fuqi të dispozитës nga нени 33-b të кëtij ligji.

#### Neni 39

Fletët anketuese ekzistuese të paraqitura deri në ditën e hyrjes në fuqi të кëtij ligji do të llogaritet se janë paraqitur në pajtim me кëtë ligj.

#### Neni 40

Нë афат prej gjashtë muaj nga dita e hyrjes në fuqi të кëtij ligji ministri i Drejtësisë do та nxjerrë dispozитën nga нени 33-a параграфи (6) të кëtij ligji.

#### Neni 41

Ку ligj hyn në fuqi ditën me ditën e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

### 2103.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАКАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2006 година.

Бр. 07-4367/1  
24 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАКАЊА

#### Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања (“Службен весник на Република Македонија” број 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 и 70/2006), во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Ако на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во моментот на предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и плаќањето на услугата не му се издаде фискална сметка, нема обврска да ја плати цената на доброто односно цената на услугата.”

Ставот 3 станува став 4.

#### Член 2

Во членот 21 став 1 воведната реченица се менува и гласи:

“На даночниот обврзник-правно лице за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност, ако:”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорно лице кај правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”

Ставот 3 се менува и гласи:



“За прекршокот од ставот 1 на овој член на даночен обврзник-физичко лице ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”

#### Член 3

Во членот 22 став 1 зборовите: “мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност” се заменуваат со зборовите: “привремена забрана за вршење на одделна дејност”.

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност-” се бришат, а зборовите: “шест месеци до една година” се заменуваат со зборовите: “една до три години”.

#### Член 4

Членот 23 се менува и гласи:

“Ако купувачот на доброто, односно корисникот на услугата набави добра или користи услуги, а не земал фискална сметка (член 6 став 1), на самото место од страна на инспекторот, за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност.

Доколку купувачот односно корисникот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата на самото место, ќе му се врачи покана за плаќање на глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.”

#### Член 5

Членот 23-а се менува и гласи:

“За прекршок од членот 21 став 1 точки 1 и 2 на овој закон, од страна на инспекторот на самото место ќе му се издаде платен налог на:

- даночниот обврзник-правно лице за глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност;
- одговорното лице кај правното лице, за глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност и
- даночниот обврзник-физичко лице за глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог, органот за јавни приходи поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.”

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË DORË

##### Neni 1

Нë Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 dhe 70/2006), në nenin 4 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

“Nëse blerësit të së mirës, përkatësisht shfrytëzuesit të shërbimit në momentin e dorëzimit dhe pagesës së të mirës, përkatësisht të kryerjes dhe pagesës së shërbimit nuk i jepet llogari fiskale, nuk ka obligim që ta paguajë çmimin e së mirës, përkatësisht çmimin e shërbimit.”

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

##### Neni 2

Нë nenin 21 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

“Detyrësit tatimor-person juridik për kundërvajtjen e bërë do t’i kumtohet gjобë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë, nëse.”.

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te personi juridik, do t’i kumtohet gjобë në shumë prej 800 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë.”

Paragrafi 3 ndryshon si vijon:

“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni detyrësit tatimor-person fizik do t’i kumtohet gjобë në shumë prej 800 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë.”

##### Neni 3

Нë nenin 22 paragrafi 1 fjalët: “masa e sigurisë-ndalim për kryerjen e veprimtarisë” zëvendësohen me fjalët: “ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së veçantë”.

Нë paragrafin 2 fjalët: “masa e sigurisë-” fshihen, ndërsa fjalët: “gjashtë muaj deri në një vit” zëvendësohen me fjalët: “një deri në tri vjet”.

##### Neni 4

Neni 23 ndryshon si vijon:

“Nëse blerësi i të mirës, përkatësisht shfrytëzuesi i shërbimit, furnizon të mira ose shfrytëzon shërbime, ndërsa nuk ka marrë llogari fiskale (neni 6 paragrafi 1), aty për aty nga ana e inspektorit, për kundërvajtjen e bërë do t’i kumtohet gjобa në shumë prej 100 euro me kundërvlerë në denarë.

Nëse blerësi përkatësisht shfrytëzuesi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e paguan gjобën aty për aty, do t’i dorëzohet thirrja për pagesën e gjобës në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të thirrjes.”

##### Neni 5

Neni 23-a ndryshohet si vijon:

“Për kundërvajtje nga neni 21 paragrafi 1 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji, nga ana e inspektorit aty për aty do t’i jepet urdhërpagesë:

- detyrësit tatimor-person juridik për gjобë në shumë prej 1500 euro me kundërvlerë në denarë;
- personit përgjegjës te personi juridik, për gjобë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, dhe
- detyrësit tatimor-person fizik për gjобë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në denarë.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjобën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës, organi për të hyra publike paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje.”

##### Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

### 2104.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 ноември 2006 година.

Бр. 07-4375/1  
27 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

#### ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

##### Член 1

Во Законот за стечај (“Службен весник на Република Македонија” број 34/2006), во членот 22 став 1 точката 10 се брише.

##### Член 2

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:

## “Член 22-а

За стечаен управник не може да се именува управник кој до тој момент веќе води стечајна постапка во најмалку три претпријатија.”

## Член 3

Одредбата од членот 2 на овој закон ќе се применува од 30 јуни 2007 година.

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FALIMENTIM

## Neni 1

Në Ligjin për falimentim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 34/2006), në nenin 22 paragrafi 1 pika 10 fshihet.

## Neni 2

Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a si vijon:

## “Neni 22-a

Drejtor për falimentim nuk mund të emërohet drejtori i cili deri në atë moment tashmë mban procedurë për falimentim së paku në tri ndërmarrje.”

## Neni 3

Dispozita nga neni 2 i këtij ligji do të zbatohet prej 30 qershor 2007.

## Neni 4

Ky Ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 2105.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2006 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата „Слобода за Ирак“, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

– еден вод за специјални операции во состав од триесет и пет припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката на коалиционите операции во Ирак и

– пет офицери за работа во мултинационалните команди во мисијата „Слобода за Ирак“.

2. Мисијата на единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука ќе се извршува во состав на американскиот контингент, за период од шест месеци сметано од декември 2006 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а останатиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4472/1  
1 декември 2006 година Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Љубиша Георгиевски, с.р.

### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2106.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА” – СКОПЈЕ

1. Емил Дончев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “МАКЕДОНИЈА” – Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “МАКЕДОНИЈА” – Скопје се именува Александар Михајловски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-4288/2  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Никола Груевски, с.р.

## 2107.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Душко Кадиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, се именува Тони Димитриоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-4291/4  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Никола Груевски, с.р.

## 2108.

Врз основа на член 8 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

1. Васил Наумов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони се именува Милан Солаков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-4329/3  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Никола Груевски, с.р.

**2109.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ТЕТОВО**

1. Се разрешува Милисав Димитријевски од должноста заменик на директорот на Затвор Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4057/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2110.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ТЕТОВО**

1. За заменик на директорот на Затвор Тетово се именува Марјан Николовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5390/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2111.**

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравствено осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Љаџиф Аљили, доктор на стоматологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5385/2  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2112.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

1. За директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика, се именува Бранко Јаневски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5386/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2113.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА**

1. Се разрешува Златан Клеќкарovski од должноста капетан на Капетанијата на пристаништата, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5387/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2114.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА**

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата, орган во состав на Министерството за транспорт и врски, се именува Љупчо Настовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5388/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2115.**

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. За заменик на директорот на Државниот завод за статистика се именува Љубомир Јосифовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5389/1  
31 октомври 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2116.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-**  
**РИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ**  
**“МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ**

1. Јован Иродов се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" – Скопје, на негово барање.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" – Скопје се именува Борис Стојчевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4302/3  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2117.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-**  
**БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИ-**  
**НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПА-**  
**НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА – СКОПЈЕ**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата – Скопје се именува Војо Стојановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4304/4  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2118.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-**  
**СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА**  
**МАКЕДОНИЈА**

1. Авдија Пепиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Наташа Стојмановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4320/2  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2119.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-**  
**РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-**  
**НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**  
**– БИТОЛА**

1. Цветан Трипуновски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола се именува Лазар Трајчев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4326/3  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2120.

Врз основа на член 164 став 3од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА**  
**ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-**  
**ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**  
**НА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија број 02-5688/1 од 19 октомври 2006 година, со која за директор на Фондот е именуван Муидин Рустеми, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-5442/2  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

2121.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ**  
**ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

1. За директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Ванчо Димитриев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-5542/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2122.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА**  
**ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО**  
**ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА**

1. Се разрешува Симончо Протогеров од должноста директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4059/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2123.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА**  
**ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО**  
**ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА**

1. Се разрешува Ванчо Ефтимов од должноста заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4060/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2124.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ**  
**ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

1. За директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се именува Ромео Дереван.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5543/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2125.**

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за финансиската полиција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА**  
**ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА**

1. За директор на Финансиската полиција, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Миодраг Лабовиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5544/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2126.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ШТИП**  
**СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА**

1. За директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Трајче Димков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5545/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2127.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ**  
**НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ**  
**ВО СТРУМИЦА**

1. За заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Марија Којзаклијска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5546/1  
8 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**

**2128.**

Врз основа на член 68 став 4 од Законот за денационализација (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2000-пречистен текст) и член 3 од Одлуката за основање Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2006 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВ-**  
**НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ**  
**НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА**

1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија се определува Предраг Кенинг, член на Еврејската заедница во Република Македонија.
2. На проф. д-р Самуел Садикарио мандатот претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија му престанува, на негово барање, сметано од 16 ноември 2006 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4642/4  
21 ноември 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Никола Груевски, с.р.**



**2136.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК**  
**НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ОХРИД**

1. Се разрешува Нефи Хидри од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4053/1                      Претседател на Владата  
18 октомври 2006 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Никола Груевски, с.р.**

**2137.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ**  
**НА ЗАТВОР ОХРИД**

1. За заменик на директорот на Затвор Охрид се именува Кујтим Коку.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5164/1                      Претседател на Владата  
18 октомври 2006 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Никола Груевски, с.р.**

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

**2138.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на „Комерцијална банка“ АД Скопје – Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност со седиште во Скопје на кеј „Димитар Влахов“ бр. 4.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, „Комерцијална банка“ АД Скопје – Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-77/7 од 28.01.2004 година („Службен весник на РМ“ бр. 4/04).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2034/5                      Комисија за хартии од вредност  
16 ноември 2006 година      Претседател,  
Скопје                              проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

**2139.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење на Стопанска Банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, Стопанска банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-1342/7 од 26.12.2003 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1982/3                      Комисија за хартии од вредност  
16 ноември 2006 година      Претседател,  
Скопје                              проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

**2140.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на „Универзална Инвестициона Банка“ АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност со седиште во Скопје на ул. „Максим Горки“ бр. 6.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, „Универзална Инвестициона Банка“ АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;  
 - вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;  
 - вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартии од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;  
 - дејствување како покровител при котација;  
 - инвестиционо советување и  
 - извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-221/3 од 25.02.2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 19/02).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2338/3 Комисија за хартии од вредност  
 16 ноември 2006 година Претседател,  
 Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**2141.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење на брокерската куќа Илирика Инвестментс, со седиште на ул. "Беласица" бр. 2, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 и 99 од Законот за хартии од вредност, брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:  
 - купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;  
 - дејствување како покровител при котација и  
 - инвестиционо советување.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-946/11 од 13.06.2005 година ("Службен весник на РМ" бр. 56/05).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2211/4 Комисија за хартии од вредност  
 16 ноември 2006 година Претседател,  
 Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**2142.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје, со седиште на ул. "27-ми Март" – Мал ринг, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 точка а), ф) и е) и член и 99 алинеја 1 од Законот за хартии од вредност, брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;  
 - дејствување како покровител при котација и  
 - инвестиционо советување.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-658/1 од 20.12.2000 година ("Службен весник на РМ" бр. 1/2001).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2069/4 Комисија за хартии од вредност  
 16 ноември 2006 година Претседател,  
 Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**2143.**

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на Брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр. 20, кат П, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, Брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;  
 - купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;  
 - вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;

- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;

- дејствување како покровител при котација;  
 - инвестиционо советување и

- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-61/2 од 05.02.2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 11/2001).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2375/4 Комисија за хартии од вредност  
 16 ноември 2006 година Претседател,  
 Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
 Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации 15 дена.  
 Жиро-сметка: 30000000188798.  
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООБЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006126